



80 ГОДИНИ ОД МЕЃУНАРОДНАТА АНКЕТА НА "БАЛКАНСКА ФЕДЕРАЦИЈА"

"Принципот на слободно определување на народите налага да бараме политички систем кој ќе ѝ даде автономна управа на Македонија".

"Повеќе од еден век четири народи во Швајцарија, опфатени во 22 различни кантонални управи, живеат во мир. Тоа е пример кој заслужува да биде следен и кој овозможува решавање на проблемот на Балканот...".

"Се разбира дека диктаторските влади, какви што се, романската, бугарската, грчката и српската, нема никогаш да ја остварат идејата за Балканска федерација".



ЖЕНЕВА ВО ВРЕМЕТО КОГА СЕ РОДИЛ ЛЕОН НИКОЛ

БАРАМЕ ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ КОЈ ЌЕ ЌИ ДАДЕ АВТОНОМНА УПРАВА НА МАКЕДОНИЈА

■ Пишува:
Гоце ДУРТАНОСКИ

Сигурно е дека поделбата на Македонија меѓу Југославија, Грција и Бугарија не е во согласност ниту со духот на правдата и слободата ниту со грижата на секој чесен човек за одржување на мирот. Принципот на слободно определување на народите ни налага да бараме политички систем кој ќе ѝ даде автономна управа на Македонија. Мислам дека по досегашниот реакционерен балкански режим правата на етничките малцинства не се загарантирани на задоволителен начин", вели Леон Никол во своето писмо до "Балканска федерација".

"Уште повеќе сум склон кон ова решение зашто неговите среќни ефекти секојдневно ги гледам во мојата сопствена земја, Швајцарија. Повеќе од еден век четири народи во Швајцарија, опфатени во 22 различни кантонални управи, живеат во мир. Тоа е пример кој заслужува да биде следен и кој овозможува решавање на пробле-

мот на Балканот", вели Леон Никол во својот писмен одговор до весникот "Балканска федерација".

Создавањето на Балканска федерација, според мене, е најсигурното средство за да се укинат меѓудржавните ривалства, кои се извор на постојани конфликти и причина за војни од кои крвавел Балканот.

На крај, со отворен песимизам за реалните состојби на Балканот вака го завршува своето писмо: "Се разбира дека диктаторските влади, какви што се, романската, бугарската, грчката и српската нема никогаш да ја остварат идејата за Балканска федерација. Таму прво треба неспорно да завладее демократијата. Преку демократијата ќе дојде прво до сојузи меѓу расите и народите, а потоа и до Балканска федерација, идеал на кој му посакувам сè најдобро".

Овој песимизам на Леон Никол, за жал, се покажа за точен и сè до крајот на дваесеттиот век балканските народи ги продолжија своите тврдоглави меѓудржавни ривалства во кои најмногу страдаше македонскиот народ.

Леон Никол (1887-1965)



По завршувањето на студиите работел како службеник во администрацијата на швајцарската пошта сè до 1919 година. Истата година дебитирал во политичкото движење и бил избран за пратеник од Женева во швајцарскиот Парламент (Национален совет - Conseil National). Таа година станал генерален секретар на Федерацијата на службениците на швајцарските пошти и го уредувал синдикалниот весник "Унија".

Бил член на Административниот совет на Општината Petit Saconnex (урбана населба во Женева), подоцна нејзин повеќегодишен градоначалник и пратеник во Големите совет во Женева.